



СЛУЖБЕНИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гуна во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици. — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802-603-1125

Петок, 19 мај 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 16 динари. —
Претплата за 1978 година изнесува
550 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. —
Телефони: централа 650-155; Уредни-
штво 651-885; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11756

434.

Врз основа на член 288 точка 1 и член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од група делегати поднесен врз основа на предлогот од Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Драгослав Марковиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 1

15 мај 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

435.

Врз основа на член 288 точка 1 и член 309 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се избираат:

1. Киро Хаџи Василев, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
2. Синан Хасани, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
3. Руди Колак, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
4. Срета Ковачевиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;
5. Иван Кукоч, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 2

15 мај 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

436.

Врз основа на член 285 точка 17 и член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

За претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избира Доброслав Кулафиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 3

15 мај 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседавач
на Сојузниот собор,
Мухамед Гребо, с. р.

437.

Врз основа на чл. 287 и 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ се избира Зоран Полич, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 4
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р

438.

Врз основа на член 285 точка 17 и член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се избира Михајло Јаворски, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 5
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

439.

Врз основа на чл. 287 и 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ се избира Душан Секиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 6
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р

440.

Врз основа на член 184 став 1 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

За генерален секретар на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се именува Јанез Лукач.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 7
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

441.

Врз основа на член 184 став 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

За заменик- генерален секретар на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се именува Милан Јоновски.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 8
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Полич, с. р. Претседател на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

442.

Врз основа на член 40 став 1 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За секретар на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ се именува Крсте Чаловски.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 9
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

443.

Врз основа на член 38 став 1 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 15 мај 1978 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

За секретар на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ се именува д-р Петар Вајовиќ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 10
15 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

444.

Врз основа на член 337 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се прогласува Одлуката за избор на Сојузниот извршен совет, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1978 година.

ПР бр. 750
16 мај 1978 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Врз основа на член 288 точка 2 и член 348 ст. 2 и 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на СФРЈ за избор на претседател на Сојузниот извршен совет, како и на предлог на кандидатот што Претседателството на СФРЈ го предложило за претседател на Сојузниот извршен совет за избор на членови на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I

За претседател на Сојузниот извршен совет се избира Веселин Ѓурановиќ.

II

За потпретседатели на Сојузниот извршен совет се избираат:

Инж. Бранислав Икониќ,
Д-р Иво Марган,
Инж. Андреј Мариниќ,
Драгољуб Ставрев, и
Ѓојко Убинариќ.

III

За членови на Сојузниот извршен совет се избираат:

Стојан Андов,
Вуко Драгашевиќ,
Д-р Слободан Ѓлигоријевиќ,
Инж. Бранислав Икониќ,
Инж. Душан Илиевиќ,
Инж. Радое Контиќ,
Д-р Иво Марган,
Инж. Андреј Мариниќ,
Богољуб Недељковиќ,
Инж. Вајо Скенциќ,
Драгољуб Ставрев,
Борис Шнудерл,
Ѓојко Убинариќ и
Шукрија Узуновиќ.

IV

За сојузни секретари се именуваат:

Ѓосип Врховец — за надворешни работи,
Никола Ѓубичиќ — за народна одбрана,
Фрањо Херлевиќ — за внатрешни работи,
Инж. Петар Костиќ — за финансии,
Метод Ротар — за надворешна трговија,
Имер Пуља — за пазар и општи стопански работи,
Лука Бановиќ — за правосудство и организација на сојузната управа, и
Исмаил Бајра — за информации.

V

За претседатели на сојузните комитети се именуваат:

Инж. Стојан Маткалиев — за енергетика и индустрија,
Инж. Милован Зидар — за земјоделство,
Анте Зелиќ — за сообраќај и врски,
Светозар Пепоовски — за труд, здравство и социјална заштита,

Милан Вукасовиќ — за прашања на борците и на воените инвалиди, и
Д-р Александар Фира — за законодавство.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 11
16 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полиќ, с. р. Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

445.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 31 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 16 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање се именува Спасоје Меденица, досегашен потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 13
16 мај 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полиќ, с. р. Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

446.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 225 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и со Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, на предлог од Сојузниот извршен совет, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 16 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИТЕ КОМИТЕТИ

1. Во сојузните комитети по еден претставник делегираат следните сојузни органи на управата и

сојузни организации, самоуправни организации и заедници и општествени организации во федерацијата, и тоа:

1) Во Сојузниот комитет за енергетика и индустрија:

- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузниот завод за општествено планирање;
- Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;
- Сојузот на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за научна дејност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- Стопанската комора на Југославија;
- Заедницата на економските институти;
- Заедницата на институтите за нуклеарни истражувања;
- Деловната заедница на југословенската машиноградба и електро-машиноградба;
- Општото здружение за нафта и гас;
- Здружението на рудниците за јаглен на Југославија;
- Југословенскиот комитет на Светската конференција за енергија;

2) Во Сојузниот комитет за земјоделство:

- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;
- Сојузниот завод за општествено планирање;
- Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;
- Стопанската комора на Југославија;
- Здружениот сојуз на Југославија;
- Општото здружение за земјоделство и прехранбена индустрија;

3) во Сојузниот комитет за сообраќај и врски:

- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;
- Сојузниот секретаријат за информации;
- Сојузниот завод за општествено планирање;
- Стопанската комора на Југославија (Општо здружение на сообраќајот);
- Југословенскиот завод за патишта;

4) во Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита:

- Сојузниот секретаријат за надворешни работи;
- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузниот завод за општествено планирање;
- Стопанската комора на Југославија;
- Постојаната конференција на градовите на Југославија;
- Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија;
- Сојузот на заедниците на здравственото осигурување и здравството на Југославија;
- Сојузот на заедниците за вработување на Југославија;

— Координациониот одбор на републичките и покраинските заедници за детска заштита;

— Координациониот одбор на самоуправните интересни заедници за социјална заштита на републиките и автономните покраини;

5) во Сојузниот комитет за прашања на борците и на воените инвалиди:

- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија;
- Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија;

6) во Сојузниот комитет за законодавство:

- Сојузниот секретаријат за надворешни работи;
- Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

- Сојузниот секретаријат за финансии;
- Сојузниот секретаријат за надворешна трговија;
- Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи;
- Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа;
- Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;
- Стопанската комора на Југославија;
- Сојузот на здруженијата на правниците на Југославија.

2. Во сојузните комитети од точка 1 на оваа одлука делегираат по еден свој претставник извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини.

3. Претседателите на сојузните комитети ќе утврдат со решение кои лица се делегирани во односниот сојузен комитет од страна на органите, организациите и заедниците определени во точ. 1 и 2 на оваа одлука.

Решението од став 1 на оваа точка се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ и му се издава на секој член на односниот сојузен комитет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 12

16 мај 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Дејанска Кулафиќ, с. р.

447.

Врз основа на член 327 од Уставот на СФРЈ и чл. 65, 66 и 67 од Деловникот за работа на Претседателството на СФРЈ „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/75, Претседателството на СФРЈ на седницата од 15 мај 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за период од една година, почнувајќи од 16 мај 1978 година, се избира Фадил Хоџа, член на Претседателството на СФРЈ од САП Косово.

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Број О-6

15 мај 1978 година

Белград

Претседател
на Претседателството,
Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

448.

Врз основа на член 35 став 3, член 36 став 2 и член 57 став 1 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БАНКИТЕ

Член 1

Во Уредбата за Контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77) по член 10 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 10а

Народната банка на Југославија води посебно книговодство за средствата што сочинуваат девизни резерви на Југославија (во натамошниот текст: девизните резерви) и за изворите на тие средства според Контниот план за девизните резерви, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на девизните резерви Народната банка на Југославија ги искажува на Образецот Биланс на состојбата на девизните резерви на ———— 19 — година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на девизните резерви на почетокот на годината, промените на тие средства и на изворите на средствата во текот на годината и нивната состојба на крајот на годината, Народната банка на Југославија ги искажува на образецот од член 6 на оваа уредба.

За девизните резерви Народната банка на Југославија не врши посебно утврдување на приходите и расходите во текот на годината (периодична пресметка) како ниту за деловната година (завршна сметка) и не го пополнува образецот од член 5 на оваа уредба.

Член 10б

Основните банки и Поштенската штедилница од член 1 на оваа уредба, што покрај другите кредитно-банкарски работи, се занимаваат и со приспособување на штедни влогови и други средства на граѓани водат посебно книговодство за тие средства според Контниот план за средствата на граѓани, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на граѓаните, основните банки и Поштенската штедилница ги искажуваат на Образецот Биланс на состојбата на средствата на граѓаните на ———— 19 — година, што е отпечатен кон оваа уредба и е нејзин составен дел.

Состојбата на средствата и на изворите на средствата на граѓаните на почетокот на годината, промените на тие средства и на изворите на средствата во текот на годината и нивната состојба на крајот на годината, основните банки и Поштенската штедилница ги искажуваат на образецот од член 6 на оваа уредба.

За средствата на граѓаните основните банки и Поштенската штедилница не вршат посебно утврдување на приходите и расходите во текот на годината (периодична пресметка), како ниту за деловната година (завршна сметка) и не го пополнуваат образецот од член 5 на оваа уредба.“

Член 2

Во Контниот план за банките, што е составен дел од Уредбата за Контниот план и за билансите на банките, се вршат следните измени и дополне- нија:

1) во називот на контото 150 зборовите: „и надомести“ се бришат;

2) називот на контото 151 се менува и гласи: „151 — Побарувања по основ на надомести“;

3) во класа 1: „Финансиски и пресметковни средства“ по групата на контата: „15 — Побарувања од деловни односи“ се додава нова група на контата со четири нова контата, кои гласат:

„16 — Побарувања од граѓаните по средства на граѓани

163 — Побарувања од граѓани по основ на краткорочни динарски средства на граѓани

161 — Побарувања од граѓани по основ на долгорочни динарски средства на граѓани

165 — Побарувања од граѓани во девизи по основ, на краткорочни девизни средства на граѓани

166 — Побарувања од граѓани во девизи по основ на долгорочни девизни средства на граѓани“;

4) во називот на контото 250 зборовите: „и надомести“ се бришат;

5) називот на контото 251 се менува и гласи:

„251 — Обврски по основ на надомести“;

6) во класа 2: „Тековни обврски“ по групата на контата „25 — Обврски од деловни односи“ се додава нова група на контата со четири нови контата, кои гласат:

„26 — Обврски спрема граѓани по средства на граѓани

260 — Обврски спрема граѓани по основ на краткорочни динарски средства на граѓани

261 — Обврски спрема граѓани по основ на долгорочни динарски средства на граѓани

265 — Обврски спрема граѓани во девизи по основ на краткорочни девизни средства на граѓани

266 — Обврски спрема граѓани во девизи по основ на долгорочни девизни средства на граѓани“;

7) во групата на контата „38 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на правни лица“, во групата на контата „48 — Краткорочни побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани“ и во групата на контата „58 — Долгорочни побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани“ — називите на контата се менуваат и гласат: „38 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка од правни лица и граѓани“, „48 — Краткорочни побарувања по работи од името и за сметка од правни лица и граѓани“ и „58 — Долгорочни побарувања по работи од името и за сметка од граѓани“.

8) во називите на контата 780, 781, 782, 783, 784, 880, 881, 882, 883, 884, 980, 981, 982, 983 и 984 по зборот: „сметка“ зборот: „на“ се заменува со зборот: „спрема“.

9) називите на контата 785, 786, 787 и 788 се менуваат и гласат:

„785 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка спрема банки и други финансиски организации

786 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка спрема други КОС

787 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка спрема населението

788 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка спрема странски лица“;

10) називите на контата 885, 886, 887, 888, 985, 986, 987 и 988 се менуваат и гласат:

„885 — Обврски по работи од името и за сметка спрема банки и други финансиски организации

- 886 — Обврски по работи од името и за сметка спрема други КОС
- 887 — Обврски по работи од името и за сметка спрема населението
- 888 — Обврски по работи од името и за сметка спрема странски лица
- 985 — Обврски по работи од името и за сметка спрема банки и други финансиски организации
- 986 — Обврски по работи од името и за сметка спрема други КОС
- 987 — Обврски по работи од името и за сметка спрема населението
- 988 — Обврски по работи од името и за сметка спрема странски лица“;

11) во класа 9: Извори на долгорочни средства, во групата на контата 97 — Други долгорочни обврски, по контото 970 се додава ново konto 971, кое гласи:

- „971 — Обврски по тековната сметка на платниот промет на Народната банка на Југославија кај СОК“.

Член 3

Во Образецот Биланс на состојбата на ——— 19—— година, што е составен дел на Уредбата за континиот план и за билансите на банките, се вршат следните измени и дополнења:

а) заглавието на образецот се менува и гласи:

Реден број	Кonto	Позиција	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5 “;

б) во делот Актива:

1) под ред. број 31, во колона 3 во називот на позицијата зборовите: „и надомести“ се бришат;

2) под ред. број 32, во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Побарувања по основ на надомести“;

3) по ред. број 36 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„36a 160 — Побарувања од граѓани по основ на краткорочни динарски средства на граѓани

36b 161 — Побарувања од граѓани по основ на долгорочни динарски средства на граѓани“;

4) по ред. број 39 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„39a 165 — Побарувања од граѓани во девизи по основ на краткорочни девизни средства на граѓани

39b 166 — Побарувања од граѓани во девизи по основ на долгорочни девизни средства на граѓани“;

5) во ред. бр. 267 до 293 во колона 3 во називот на позицијата по зборот: „сметка“ зборот: „на“ се заменува со зборот: „од“.

в) во делот Пасива:

6) по ред. број 347 се додава нов реден број 347a, кој гласи:

„347a 971 — Обврски по тековната сметка на платниот промет на Народната банка на Југославија кај СОК“;

1	2	3	4	5 “;
---	---	---	---	------

7) под ред. број 504 во колона 3 во називот на позицијата зборовите: „и надомести“ се бришат;

8) под ред. број 505 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски по основ на надомести“;

9) по ред. број 509 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„509a 260 — Обврски спрема граѓани по основ на краткорочни динарски средства на граѓани

509b 261 — Обврски спрема граѓани по основ на долгорочни динарски средства на граѓани“;

10) по ред. број 512 се додаваат два нови редни броја, кои гласат:

„512a 265 — Обврски спрема граѓани во девизи по основ на краткорочни девизни средства на граѓани

512b 266 — Обврски спрема граѓани во девизи по основ на долгорочни девизни средства на граѓани“;

11) под ред. бр. 525 до 529, 534 до 538 и 543 до 547 во колона 3 во називот на позициите по зборот: „сметка“ зборот: „на“ се заменува со зборот: „спрема“;

12) под ред. бр. 530 и 539 во колона 3 називите на позициите се менуваат и гласат:

„Обврските по работите од името и за сметка спрема банките и другите финансиски организации“;

13) под ред. бр. 531 и 540 во колона 3 називите на позициите се менуваат и гласат:

„Обврските по работите од името и за сметка спрема другите КОС“;

14) под ред. бр. 532 и 541 во колона 3 називите на позициите се менуваат и гласат:

„Обврски по работите од името и за сметка спрема населението“;

15) под ред. бр. 533 и 542 во колона 3 називите на позициите се менуваат и гласат:

„Обврски по работите од името и за сметка спрема странски лица“;

16) под реден број 548 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски по работите во девизи од името и за сметка спрема банките и други финансиски организации“;

17) под реден број 549 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски по работите во девизи од името и за сметка спрема други КОС“;

18) под реден број 550 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски по работите во девизи од името и за сметка спрема населението“;

19) под редниот број 551 во колона 3 називот на позицијата се менува и гласи:

„Обврски по работите во девизи од името и за сметка спрема странски лица“.

Член 4

Во Образецот Приходи и расходи во текот на годината — Биланс на приходите и на расходите од 1 јануари до ——— 19—— година, што е составен дел на Уредбата за Контниот план и за билансите за банките, дел: „Посебни податоци“ од ред. бр. 1 до 8 се бришат.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 350
5 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафик, с. р.

КОНТЕН ПЛАН ЗА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

- 12 — БЛАГОРОДНИ И ДРУГИ МЕТАЛИ
 - 120 — Монетарно злато
- 15 — ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ
 - 154 — Побарувања по основ на девизни резерви
- 19 — АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
 - 191 — Исправка на вредноста на странски валути

КЛАСА 2: ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

- 25 — ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ
 - 254 — Обврски по основ на девизни резерви
- 29 — ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА
 - 291 — Исправка на вредноста на странски валути

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

- 30 — ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
 - 300 — Девизи — ефективни странски пари
 - 301 — Чекови
 - 307 — Хартии од вредност во девизи — инструменти за плаќање
 - 308 — Други девизни средства
- 31 — ДЕВИЗНИ ТЕКОВНИ И ПОСЕБНИ СМЕТКИ
 - 310 — Девизни тековни сметки во странство
 - 315 — Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции
 - 318 — Други девизни сметки во странство
- 33 — КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ
 - 331 — Пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица
 - 332 — Орочени девизни средства во странство

334 — Пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации

338 — Други пласмани во девизи во странство

35 — ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ

- 351 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица
- 352 — Орочени девизни средства во странство
- 354 — Долгорочни пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации
- 358 — Други долгорочни пласмани во девизи во странство

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА

70 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА ДОМАШНИ БАНКИ И СТРАНСКИ ЛИЦА

- 700 — Девизни тековни сметки на домашни банки и други финансиски организации
- 701 — Девизни тековни сметки на странски банки и други финансиски организации
- 702 — Девизни депозити на банки по основ на средства на граѓани
- 704 — Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции
- 706 — Примени покритија по чекови и кредитни писма
- 708 — Други депозити по видување во девизи на странски лица

74 — КРАТКОРОЧНИ ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ

- 745 — Орочени депозити во девизи на банки и други финансиски организации
- 748 — Орочени депозити во девизи на странски лица

75 — ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ

- 752 — Краткорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 754 — Краткорочни кредити во девизи од странски лица

76 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ

- 765 — Долгорочни депозити во девизи на банки и други финансиски организации
- 768 — Долгорочни депозити во девизи на странски лица

77 — ОБВРСКИ ПО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ ВО ДЕВИЗИ

- 772 — Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
- 774 — Долгорочни кредити во девизи од странски лица

НАРОДНА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ НА ——— 19—— ГОДИНА

А К Т И В А

Реден број	Конто	Позиција	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
А. СРЕДСТВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ				
I. БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ				
1	120	— Монетарно злато		
II. ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА				
2	300	— Девизи — ефективни странски пари		
3	301	— Чекови		
4	307	— Хартии од вредност во девизи — инструменти за плаќање		
5	308	— Други девизни средства		
6	310	— Девизни тековни сметки во странство		
7	315	— Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции		
8	318	— Други девизни сметки во странство		
III. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ				
9	331	— Пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица		
10	332	— Орочени девизни средства во странство		
11	334	— Пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации		
12	338	— Други пласмани во девизи во странство		
IV. ДОЛГОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДРУГИ ПЛАСМАНИ ВО ДЕВИЗИ				
13	351	— Долгорочни пласмани во хартии од вредност во девизи на странски лица		
14	352	— Орочени девизни средства во странство		
15	354	— Долгорочни пласмани во девизи кај меѓународни финансиски организации		
16	358	— Други долгорочни пласмани во девизи во странство		
V. ПОБАРУВАЊА ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА				
17	154	— Побарувања по основ на девизни резерви		
18	191	— Исправка на вредноста на странски валути		
ВКУПНА АКТИВА				

П А С И В А

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Б. ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ**I. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА**

19	765	— Долгорочни депозити во девизи на банки и други финансиски организации		
----	-----	---	--	--

1	2	3	4	5
20	768	— Долгорочни депозити во девизи на странски лица		
21	772	— Долгорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски лица		
22	774	— Долгорочни кредити во девизи од странски лица		

II. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА

23	700	— Девизни тековни сметки на домашни банки и други финансиски организации
24	701	— Девизни тековни сметки на странски банки и други финансиски организации
25	702	— Девизен депозит на банки по основ на средства на граѓани
26	704	— Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции
27	706	— Примени покретија по чекови и кредитни писма
28	708	— Други депозити по видување во девизи на странски лица
29	745	— Орочени депозити во девизи на банки и други финансиски организации
30	748	— Орочени депозити во девизи на странски лица
31	752	— Краткорочни кредити во девизи од странски банки и финансиски организации
32	754	— Краткорочни кредити во девизи од странски лица

III. ОБВРСКИ ОД ДЕЛОВНИ ОДНОСИ И ДРУГИ ОБВРСКИ

33	254	— Обврски по основ на девизни резерви
34	291	— Исправка на вредноста на странски валути

ВКУПНА ПАСИВА

Раководител на книговодството,

Гувернер
на Народната банка на Југославија,

КОНТЕН ПЛАН

ЗА СРЕДСТВАТА НА ГРАЃАНИ

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

10 — ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

- 100 — Издвоени парични средства на граѓани
- 101 — Благајна

16 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ПО ОСНОВ НА СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ

- 160 — Побарувања од банки по основ на краткорочни средства на граѓани
- 161 — Побарувања од банки по основ на долгорочни средства на граѓани

КЛАСА 3: ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

30 — ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

- 300 — Девизи — ефективни странски пари
- 301 — Чекови во конвертибилни девизи
- 302 — Чекови во пресметковни валути

31 — ДЕВИЗНИ СМЕТКИ

- 310 — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во странство
- 311 — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во Југославија
- 312 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка на Југославија, во конвертибилни девизи
- 313 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка на Југославија, во пресметковни валути
- 314 — Девизни средства во депозит на Народната банка на Југославија

33 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ВО ДЕВИЗИ ПО ОСНОВ НА КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ

- 330 — Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на краткорочни средства на граѓани
- 331 — Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на краткорочни средства на граѓани

35 — ПОБАРУВАЊА ОД БАНКИ ВО ДЕВИЗИ ПО ОСНОВ НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА НА ГРАЃАНИ

350 — Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на долгорочни средства на граѓани

351 — Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на долгорочни средства на граѓани

710 — Краткорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи

711 — Краткорочни депозити на граѓани во пресметковни валути

72 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ

720 — Долгорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи

721 — Долгорочни депозити на граѓани во пресметковни валути

КЛАСА 7: ИЗВОРИ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА**70 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ ВО ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ**

700 — Девизни сметки на граѓани во конвертибилни девизи

701 — Штедни влогови на граѓани во конвертибилни девизи

702 — Девизни сметки на граѓани во пресметковни валути

703 — Штедни влогови на граѓани во пресметковни валути

704 — Други депозити по видување на граѓани во конвертибилни девизи

705 — Други депозити по видување на граѓани во пресметковни валути

706 — Иселенички девизни влогови

71 — КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ ВО ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ**КЛАСА 8: ИЗВОРИ НА КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА****80 — ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ**

800 — Жиро-сметки на граѓани

801 — Тековни сметки на граѓани

802 — Штедни влогови на граѓани

81 — КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ НА ГРАЃАНИ

810 — Краткорочни штедни влогови на граѓани

811 — Други краткорочни депозити на граѓани

КЛАСА 9: ИЗВОРИ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА**90 — ДОЛГОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ**

900 — Долгорочни штедни влогови на граѓани

901 — Други долгорочни депозити на граѓани

БАНКА

**БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА СРЕДСТВАТА НА ГРАЃАНИ НА ———— 19—— ГОДИНА****А К Т И В А**

Реден број	Конто	Позиција	Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5

I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**а) Динарски средства**

1 100 — Издвоени парични средства на граѓани

2 101 — Благајна

б) Девизни средства

3 300 — Девизи — ефективни пари

4 301 — Чекови во конвертибилни девизи

5 302 — Чекови во пресметковни валути

6 310 — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во странство

7 311 — Девизни средства на девизна тековна сметка на банка во Југославија

8 312 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка на Југославија во конвертибилни девизи

9 313 — Девизни средства на девизна тековна сметка на Народната банка на Југославија во пресметковни валути

10 314 — Девизни средства во депозит на Народната банка на Југославија

1	2	3	4	5
II. ПОБАРУВАЊА				
а) Побарувања во динари				
11	160	— Побарувања од банки по основ на краткорочни средства на граѓани		
12	161	— Побарувања од банки по основ на долгорочни средства на граѓани		
б) Побарувања во девизи				
13	330	— Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на краткорочни средства на граѓани		
14	331	— Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на краткорочни средства на граѓани		
15	350	— Побарувања од банки во конвертибилни девизи по основ на долгорочни средства на граѓани		
16	351	— Побарувања од банки во пресметковни валути по основ на долгорочни средства на граѓани		
ВКУПНА АКТИВА				

ПАСИВА

1	2	3	4	5
I. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА				
а) Долгорочни депозити во динари				
17	900	— Долгорочни штедни влогови на граѓани		
18	901	— Други долгорочни депозити на граѓани		
б) Долгорочни депозити во девизи				
19	720	— Долгорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи		
20	721	— Долгорочни депозити на граѓани во пресметковни валути		
II. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА				
а) Краткорочни депозити во динари				
21	800	— Жиро-сметки на граѓани		
22	801	— Тековни сметки на граѓани		
23	802	— Штедни влогови на граѓани		
24	810	— Краткорочни штедни влогови на граѓани		
25	811	— Други краткорочни депозити на граѓани		
б) Краткорочни депозити во девизи				
26	700	— Девизни сметки на граѓани во конвертибилни девизи		
27	701	— Штедни влогови на граѓани во конвертибилни девизи		
28	702	— Девизни сметки на граѓани во пресметковни валути		
29	703	— Штедни влогови на граѓани во пресметковни валути		
30	704	— Други депозити по видување на граѓани во конвертибилни девизи		
31	705	— Други депозити по видување на граѓани во пресметковни валути		
32	706	— Иселенички девизни влогови		
33	710	— Краткорочни депозити на граѓани во конвертибилни девизи		
34	711	— Краткорочни депозити на граѓани во пресметковни валути		
ВКУПНА ПАСИВА				

Раководител на книговодството,

Директор,

449.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЕЗОНСКИ ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН СООБРАЌАЈ

1. За преминување на државната граница се определуваат следните сезонски гранични премини за меѓународен поморски сообраќај: Изола, Нови-град, Опатија, Приможтен, Котор, Будва и Тиват.

2. Преминувањето на државната граница на граничните премини од точка 1 на ова решение ќе се врши од 1 мај до 31 октомври 1978 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 351

10 мај 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

450.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „ОД ТРИГЛАВА ДО АНДОВ“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на книгата „Од Триглава до Андов“ од Јанез Хладник, што е печатена на словенечки јазик во Горица во 1978 година, Италија.

Бр. 650-1-54/1

25 април 1978 година

Белград

Заменик-сојузен секретар

за внатрешни работи,

Драшко Јуришиќ, с. р.

451.

Врз основа на член 7 ст. 1 и 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), член 42 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76) и член 51 ст. 2 и 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРИМАЊЕ ВО ДЕПОЗИТ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИ ШТО СЕ ВОДАТ НА СМЕТКИТЕ НА ОБЛАСТЕНАТА БАНКА И ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕСКАМАТЕН КРЕДИТ НА ОБЛАСТЕНАТА БАНКА ШТО ГИ ДЕПОНИРА ДЕВИЗИТЕ

1. Во Одлуката за начинот на примање во депозит девизи на граѓани што се водат на сметките

на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78) по точката 11 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„11а. По исклучок од одредбата на точка 11 од оваа одлука, овластената банка може до 30 јуни 1978 година да депонира кај Народната банка на Југославија девизи на граѓани, со пренос од својата девизна сметка кај Народната банка на Југославија девизи што ги прибавила со купување на меѓубанкарски состанок.

Депонирањето на средствата преку купување на девизи во смисла на став 1 од оваа точка овластената банка може да врши најмногу до износот на девизите на девизните сметки и на девизните штедни влогови на граѓани на денот што му претходи на денот на купувањето на девизите.

Купувањето на девизи, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка се врши според средниот курс што е формиран на меѓубанкарски состанок по редовни купувања и продажби на девизи извршени на денот на купувањето на девизите според оваа одлука. Износот на динарската противвредност за таквото купување на девизи се обезбедува непосредно од бескаматен кредит што народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ѝ го одобрува на овластената банка врз основа на барање за депонирање на девизи.

11б. Според постапката од точка 11а на оваа одлука, овластената банка може да депонира девизи што му одговараат на износот на пропишаната камата кон крајот на секоја година на девизните сметки и на девизните штедни влогови на граѓаните, и тоа до 31 јануари наредната година.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 23

24 април 1978 година

Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

452.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМНИ БЕЗ МОТОР

1) Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 7 март 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за пумни без мотор, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени за производите опфатени со Спогодбата, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба, ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот закон за цени со решение бр. 2334 од 28 април 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Југотурбина“ — Карловац, „Јастребац“ — Ниш, „Електроковина“ — Марибор, ИМП — Љубљана, „Лито-строј“ — Љубљана, Металски заводи „Тито“ — Скопје, и „Горење-Север“ — Суботица.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 19 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

453.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72) претставниците на производители и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 ноември 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за амбалажа од дрво, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 11%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба дале согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5176 од 11 мај 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 18 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 17 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за внатрешни работи Иван Фабијан, поради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 258
19 април 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник-сојузен секретар за внатрешни работи се назначува Рикард Корљан, началник на управа во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Е. п. бр. 259
19 април 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали Петар Ковинчиќ, со 1 мај 1978 година.

Именувањот правата од работниот однос, во смисла на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, ќе ги остварува во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали до 1 мај 1979 година.

Е. п. бр. 260
19 април 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за правосудство и организација на сојуз-

ната управа д-р Душан Цотиќ, со 31 март 1978 година, поради заминување на друга должност.

Е. п. бр.339
4 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа Милсе Дилпариќ, со 30 јуни 1978 година, поради заминување во пензија.

Именуваниот правата од работниот однос, во смисла на член 45 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, ќе ги остварува во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа до 30 јуни 1979 година.

Е. п. бр. 340
4 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува до должноста помошник-сојузен секретар за надворешна трговија Салајдин Скеја, со 2 мај 1978 година, поради заминување на друга должност.

Е. п. бр.341
4 мај 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги на научната и стручната соработка во областа на ортопедијата со нашите здравствени установи, со што е направен значаен придонес кон проширувањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Бр. 150
23 ноември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во негувањето на југословенската култура и ширењето на братството и единството меѓу нашите иселеници, како и за значаен придонес во развивањето на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Аргентина

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН**

Цериќ-Петровиќ Јосип; почесен конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина;

Рубеша Бранко, почесен конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина.

Бр. 151
1 декември 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— по повод на осумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за извонредни заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Лескошек Франца Франц;

Бр. 142

1 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Бангладеш

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА**

Rashid Ahmad извонреден и ополномоштен амбасадор на Народна Република Бангладеш во Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Бр. 154

6 декември 1977 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

434. Одлука за избор на претседател на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1013
435. Одлука за избор на потпретседатели на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1013
436. Одлука за избор на претседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1013
437. Одлука за избор на претседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — — — — —	1014
438. Одлука за избор на потпретседател на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1014
439. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — — — — —	1014
440. Одлука за именување генерален секретар на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1014
441. Одлука за именување на заменик-генерален секретар на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1015
442. Одлука за именување секретар на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — — —	1015
443. Одлука за именување секретар на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ — — — — —	1015
444. Одлука за избор на Сојузниот извршен совет — — — — —	1016
445. Одлука за именување на генерален директор на Сојузниот завод за општествено планирање — — — — —	1016
446. Одлука за составот на сојузните комитети — — — — —	1016
447. Одлука за избор на потпретседател на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1017
448. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за Контниот план и за билансите за банките — — — — —	1018
449. Решение за определување на сезонски гранични премини за меѓународен сообраќај — — — — —	1025
450. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „Од Триглава до Андов“ — — — — —	1025
451. Одлука за дополнење на Одлуката за начинот на примање во депозит девизи на граѓани што се водат на сметките на овластената банка и за одобрување бескаматен кредит на овластената банка што ги депонира девизите — — — — —	1025
452. Спогодба за промена на затечените цени за пумпи без мотор — — — — —	1025
453. Спогодба за промена на затечените цени за амбалажа од дрво — — — — —	1026
Назначувања и разрешувања — — — — —	1026
Одликувања — — — — —	1027